

20101452978

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

**УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА**

28

2010

07-4467/1

28

2010

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Предмет на Законот

1

Цел на Законот

2

Примена на Законот

3

(1)

(:)

(2)

- , , , ,
- , , , ,

(3)

69

Правни односи на кои Законот не се применува

4

Дефиниции

5

- " " :
(, , , ,),
(, , , ,),
,
- " , " ,
- " " ,
- " " ,
- " " , , ,
- " , " / ,
- " " ,
- " , " ,
- " " / ,
, ,

- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;
- (2) ;
- (3) (1) ;
- (1) ;
- 1) ;
- 2) ;
- (4) 7 ;
- 7 (1) ; 7 (3) ;

Договори од мало значење

- (1) 7 (1) 8
- (2) 10% 15%
- (3) (1) 10% 2%
- (4) ;
- (5) (4) ;
- 1) /
- 2) ;

Групни изземања

- (1) 7 (3) 9
- 1) ; ;

- 2)
- 3) , know-how;
- 4) ;
- 5)
- 6) .
- (2) (1) ,
- (3) (2) :
- 1) ;
- 2) ;
- 3)
- 4) .

Глава втора

Доминантна позиција

- (1) 10 / : ,
- 1)
- 2) ,
- :
- / /
- / /
- / /
- /
- /
- /
- (2) 40%,
- (3)

Злоупотреба на доминантна позиција

- (1) 11
- (2) (1) :

- 1) ;
- 2) , ;
- 3) ;
- 4) , ;
- 5) , ;
- 6) , ;
- (3) (2) 6 ,

Глава трета

Настанување на концентрација

12

- (1) ;
- 1) :
- 2) ;
- ;
- , ;
- (2) (1) , ;
- 1) ;
- 2) ;
- (3) ;
- 1) (2)

2) ,
(2)
(4) (joint venture),
(1) 2 ,
(5) :
1) ,

2) ;
3) ,

Учесници во концентрацијата

13
:
1) 12 (1) 1
2) 12 (1) 2 ,

Услови за известување за концентрацијата

14
(1) , :
1) / , 10
, / ,
2) / , 2,5
/
3) 40% 60%

(2)

(3)

(1) 3

(1) 1 2

12

Обврска за известување за концентрацијата

15

(1)

(2)

(3)

(1) 1
(1) 2

12

12

(4)

1)

2)

3)

4)

(5)

(4)

(6)

(1)

Пресметка на вкупниот приход

(1)

14 (1)

16

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Оцена на концентрацијата

17

(1)

(2)

(3)

(4)

1)

2)

(5)

12

7

(joint venture),

(1)

(1) (3)

(6) (5) ,
1) :

2) , ,
/ .

Суспензија на концентрациите

(1) 18
, 15 ,
, 19
(1) 1 2, 20 (1) 1, 2 3
24 (6) . (1)
(2) (1) , ,
, :
1) 15 ,
2) , a
(1) (2) (3) (1) (2)
(3) , ,
, , - ,
, .
(4) (2) (1)
(1) 1 2, 20
(5) 24 (6) 19 (1) .
, , (1) .

Испитување на известувањето

19

(1)

15

:

1)

,

;

2)

,

,

,

3)

,

,

,

.

.

,

20

(2)

,

,

,

(3)

(1)

2

.

,

(1)

2

.

Одлучување кога е поведена постапка

20

19

(1)

3

,

:

1)

,

,

;

2)

,

,

;

3)

(1) 1

4)

Поништување на решение

21

(1)

1) :

2)

(2)

1)

2)

3)

(3)

(1)

(1), (2) (3)

(4)

24

Мерки по спроведување на концентрација која не е во согласност со одредбите од овој закон

22

(1)

1)

2)

(2)

1)

15

2)

(joint venture)
12

Привремени мерки

23

1) : 18 , ;
2) 19 (3) 20 (1) 3
3)

Рокови за поведување постапка и донесување на одлуки

24

(1) 25 19
(1) 1 2 19
(1) 3
(2) (1) 35 ,
(3) 20 (1) 90
(4) , (1), (2)
(3)
(5) 20
(6)
(7) , (1), (2) (3)
49
50

Неопходни ограничувања

25

Комисија за заштита на конкуренцијата

26

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)

31

Именување и разрешување на претседателот и членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата

27

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)

(1)

(1)

(7)

(8)

(9)

1)

2)

(10)

(8)

**Надлежности на Комисијата за заштита
на конкуренцијата**

28

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) O

Стручна служба

29

(1)

(2)

(3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

(4)

(3)
48, 49 50

5

Глава прва

Надлежност за прекршок

(1)

30

(2)

(3)

(4)

Примена на законот

31

Поведување на прекршочна постапка

(1)

32

(2)

- (3) :
- 1) ;
- 2) ;
- 3)
- 4) , 40 .
- (4)
- (5)
- (6)
- 15 ,
- (7)

**Поведување на прекршочна постапка по барање на генералниот секретар на
Комисијата за заштита на конкуренцијата**

- 33
- (1)
- 1) :
- 2) ;
- 3)
- 4) ;
- 5)
- (2)

**Содржина на барањето за поведување прекршочна постапка по барање на физичко
или правно лице**

- 34
- (1)
- 1) :
- 2) ;
- 3)
- 4) ;
- 5)

- (2)
- (3) (1)
- (4)
- (4), (5) (6) 40
- (5) (1)
- 32 (4)

Дополнување на барањето за поведување прекршочна постапка поднесено од физичко или правно лице

- (1) 35
- 34
- (2) 15

Откажувањето од барањето за поведување прекршочна постапка поднесено од физичко или правно лице

- (1) 36
- (2)
- (3)
- 32 (4)
- (4)
- (5) (2) (4)

Отфрлање на барање за поведување прекршочна постапка поднесено од физичко или правно лице

- (1) 37
- (2) 34

- 1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5)
- 6)
- (3) (1)

(4) (1)

Учесници во прекршочна постапка

38

-
- 34

Спојување и раздвојување на постапката

39

- (1)
- (2) (1)

(3)

Доказна постапка

Барање податоци

40

- (1)
 - (2)
- 61

- 7)
- 8) ;
- 9)
- (2) (1) ,
- (1) (1) ,
- (3) (1) (1) , 61 .
- (4) (1) (1) (1)
- (5) (1) (4)
- (6) (1) ,
- (7) (1)
- (1) ,
- (8) (1) (1)
- (1) (1) ,

Известувања за утврдена фактичка состојба

42

(1)

(2)

(1)

15

(3)

(4)

(3)

(5)

(3)

(2)

Преземање на обврски

43

(1)

32

(2)

(1)

(3)

(1)

(4)

(5)

15

(1)

(3)

(6)

(1)

Усна расправа

44

(1)

(2)

(3)

(2)

**Решенија на Комисијата за одлучување
по прекршок**

45

1)

2)

Судска заштита во прекршочна постапка

46

(1)

(2)

(1)

Глава втора

**Примена на Законот за општата управна
постапка**

47

Истражување во одделни сектори на економијата и одделни видови договори

48

(1)

- 1) (1) ;
- 2) ;
- 3) ;
- 4) ;
- 5) ;
- 6) ;
- 7) ;
- 8) ;
- 9) (1) ;
- (2) (1) 41 (2), (3), (4), (5), (6), (7) (8)

Привремени мерки

- (1) 51 ;
- (2) (1) ;
- (3) (2) / ;

Мерки за воспоставување на ефективна конкуренција

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| | | 52 | |
| (1) | 30 | | 45 |
| (1) | 1 | , | |
| (2) | | (1) | |
| | | (1) | |
| (3) | | (1) | |

Судска заштита во управна постапка

| | | | |
|-----|--|----|----|
| | | 53 | |
| (1) | | | |
| (2) | | | 30 |

Глава трета

Службена легитимација

| | | | |
|-----|---|---------|-------|
| | | 54 | |
| (1) | | | |
| (2) | | | 41 50 |
| (3) | | (1) (2) | |
| (4) | | : | |
| - | | , | |
| - | | | |
| - | | | 41 50 |
| (5) | | | |
| (6) | | | |
| (7) | | (6) | |
| | „ | ” | |

Користење на податоци

55

Увид во списите

56

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

42

(1)

(3)

15

57

37

(6)

57

Деловна или службена тајна

57

(1)

(2)

(1)

(3)

(1)

1)

2)

(4)

(5)

(4)

1)

2)

3)

(6)

1)

2)

;

3)

4)

(7)

Надоместок на штета

58

Потешки прекршоци

59
, 10% ,
, :
1) , 7
;
2) 11 ;
3) 51
4) 52

Потешки прекршоци во постапка за оценка на концентрации

60
15 ,
10% , :
16 , 15
1) ;
2) 18 (1) ;
3) 18 (3), 19
(3), 20 (1) 3, 21 (2) 3, 22 (2) 23 (1)
4) 20
(1) 4 21 (2) 2 ,

Полесни прекршоци

61
(1) , 1% ,
, :
1) ,
40, 48 49 ;

2) , ,

3) 40,48 49 ; 41 50 ;

4) 41 , (1) 1 50

(1) 1 ;

5) 41 (1) 2 50 (1) 2 ; ,

6) , ,

7) , , 41 (1) 3,4 5 50 (1) 3,4 5

50 (1) 6 ; , 41 (1) 6

8) 41 (1) 6 50

(1) 6 ;

9) , 41 (1) 7 8 50 (1) 7 8

10) ;

8 , 41 (1) 7 8 50 (1) 7

11) 41

(1) 9 50 (1) 9 .

(2) 15 , ,

16 1% , ,

15 ,

Изрекување глоба на здруженија на претпријатија

(1) 62 , 1%

10%

(2) , ,

(3) , .

(4)
(3) 59 (1) 61 (1) ,

(5)
(3) (4) ,

Други прекршочни санкции

(1) 59 (1) 60 (1)
, 3 30
(2) 59 (1) 60 (1)
15 .

Одмерување на глоба

64
(1) :
1) ;
2)
3)
(2) , , , ,
(3) 30%
(4) (3) ,
(5) , :
1) , 7 (1) 1
2) ;
3)
65 (leniency).

(6)

1) , :

2) ,

(2) 100% ;

3)

/

(7)

,

(8)

,

(9)

,

,

,

**Ослободување или намалување на глобата
(leniency)**

65

(1)

1

,

59

(1)

1)

2)

(2)

59

(1)

1

(1)

(3) , (1) (2)

1) , :

2) ;

3) ;

4) ;

5) ,

(4) ,

(1)

(3)

(5) ,

(3)

Застареност

(1) 66 :

- 61

(2) 59 60

(3)

(4)

Одлуки и податоци што се објавуваат во "Службен весник на Република Македонија"

(1) " 67 "

(1), 23 19 (1) 2), 19 (3), 20 (1) 1, 2, 3 4, 21 (1), 22
(1), 45, 51 (1) 52 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

57

Завршување на постапките кои се во тек

68

(1)

7
“ . 4/2005, 70/2006 22/2007)
14
“ . 4/2005, 70/2006 22/2007),

„

„

„

“

4/2005, 70/2006 22/2007).

(2)

22/2007).

„

“ . 4/2005, 70/2006

Подзаконски акти

69

(1)

(2)

(1)

Континуитет на работење на Комисијата за заштита на конкуренцијата

70

Престанување на важност на закон

71

22/2007).

(„

,

”

.

4/2005, 70/2006

Влегување во сила

72

”

”